

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Нетцетера Грууп АГ (Netcetera Group AG) со регистрирано седиште на ул. Ципресенштрасе 71, Цирих, Швајцарија, преку адвокат Д-р Валентин Пепељугоски од Скопје, на седницата одржана на ден 30.09.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Нетцетера Грууп АГ (Netcetera Group AG) со регистрирано седиште на ул. Ципресенштрасе 71, Цирих, Швајцарија се стекнува со целосна контрола над Процентрик АГ (Procentric AG) со регистрирано седиште на ул. Пиониер бр.28, 8400 Винтертур, Швајцарија, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 12.09.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Нетцетера Грууп АГ (Netcetera Group AG) со регистрирано седиште на ул. Ципресенштрасе 71, Цирих, Швајцарија, со која Нетцетера Грууп АГ Цирих, Швајцарија се стекнува со целосна контрола над Процентрик АГ (Procentric AG) со регистрирано седиште на ул. Пиониер бр.28, 8400 Винтертур, Швајцарија, по пат на купопродажба на удели. Нетцетера Грууп АГ (Netcetera

Group AG) Швајцарија веќе поседува во своја сопственост 32% од уделот во Процентрик АГ (Procentric AG) Швајцарија а по концентрацијата ќе се стекне со останатите 68% од уделите.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Нетцетера Групп АГ нуди услуги на информатичко општество и развој на дигитални производи.

Нетцетера Групп АГ е присутна на пазарот во Република Северна Македонија, како единствен основач со учество од 100%, преку Нетцетера ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Ул. Партизански Одреди бр. 72 А, 1000 Скопје и со предмет на работење компјутерско програмирање. Дополнително, Нетцетера Групп АГ е присутна на пазарот во Република Северна Македонија како содружник во следното друштво со учество од 30%: Блокверс ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Ул. Анкарска бр. 18/1 А, 1000 Скопје и со предмет на работење компјутерско програмирање.

Процентрик АГ е релативно мала софтверска компанија која е фокусирана на специјализирани процеси и нуди соодветни комбинирани услуги во тие специјализирани области.

Процентрик АГ не е присутно на пазарот во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Д-р Владимир Наумовски